

БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

- вработен/а ☐
- апликант за вработување ☐
- надворешен соработник ☐
- купувач ☐
- член на програмата за лојалност ☐
- друга категорија на субјект на лични податоци ☐ наведете ја категоријата
- (Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

3. Опис на барањето за исправка на лични податоци

Согласно членот 20 од ЗЗЛП, барам од SPORT VISION да ги исправи односно дополни моите лични податоци, и тоа:

Како што е утврдено во членот 20 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 15 дена од приемот на барањето.

4. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои ја оправдуваат исправката на податоците (види точка 3 од ова барање)

- ☐ _____
- ☐ _____

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно SPORT VISION да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење ☐
- на мојата е-маил адреса ☐

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

Спорт Висион ДООЕЛ Скопје

- Офицер за заштита на личните податоци

Перо Наков 122а, Скопје

или на е-маил: svzlp@sportvision.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива барањето:		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.